

Службен весник

на Република Македонија

Број 160

24 август 2016, среда

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3605. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на добрата и услугите за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен промет од страна на друг даночен обврзник.....	2	3609. Правилник за критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на стручен испит за вештаци.....	7
3606. Програма за изменување на Програмата за субвенционирање на потрошувачката на енергија за 2016 година.....	2	3610. Решение за обновување на дозвола за работење на брокер	7
3607. Програма за изменување на Програмата за остварување на социјалната заштита за 2016 година..	2	3611. Решение за давање одобрение за измени на Проспектот за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност по пат на јавна понуда - прва емисија на обврзници	7
3608. Правилник за начинот на бодирање на првиот и вториот дел од испитот за вештаци и формата и содржината на уверението за положен испит за вештаци	5	Огласен дел	1-40

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3605.

Врз основа на член 32-а, став (2) од Законот за данокот за додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15 и 23/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА И УСЛУГИТЕ ЗА КОИ ДАНОЧЕН ДОЛЖНИК Е ДАНОЧНИОТ ОБВРЗНИК КОН КОГО Е ИЗВРШЕН ПРОМЕТ ОД СТРАНА НА ДРУГ ДАНОЧЕН ОБВРЗНИК

Член 1

Во Одлуката за определување на добрата и услугите за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен промет од страна на друг даночен обврзник („Службен весник на Република Македонија“ бр. 45/14), во членот 2, став (1), во точката 8, во потточка б), точката на крајот од реченицата се брише и се додава сврзникот „и“.

По потточката б), се додава потточка в) која гласи:
„в) гасоводи и системи за снабдување со гас.“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6260/1 23 август 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Никола Попоски , с.р.
--	--

3606.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.8.2016 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКАТА НА ЕНЕРГИЈА ЗА 2016 ГОДИНА

1. Во Програмата за субвенционирање на потрошувачката на енергија за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/16), во Дел VI „ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА“, во ставот 1 бројот „70.700.000“ се заменува со бројот „84.400.000“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6361/1 17 август 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
--	---

3607.

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15 и 30/16) и член 32 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 209/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.8.2016 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ЗА 2016 ГОДИНА

I. Во Програмата за остварување на социјалната заштита за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.2/16), Главата IV. „СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА“ се менува и гласи:

„Средствата за остварување на Програмата за социјална заштита за 2016 година во Буџетот на Република Македонија за 2016 година, се предвидени во Раздел 150.01, на следниве буџетски потпрограми:

1. Потпрограма 40 – Центри за социјална работа и Завод за социјални дејности. Во 2016 година на оваа потпрограма, се предвидени буџетски средства во износ од 491.874.00 денари средства од основен буџет, средства од основен буџет (приходи) во износ од 1.450.00 денари, средства од самофинансирачки активности во износ од 2.650.00 денари и средства од донации во износ од 550.00 денари.

2. Потпрограма 41 – Дневни центри и прифатилишта за вонинституционална социјална заштита. Во Буџетот на Република Македонија за 2016 година, на оваа потпрограма се планирани 96.291.00 денари средства од основен буџет, средства од самофинансирачки активности во износ од 2.060.00 денари и средства од донации во износ од 1.285.00 денари.

3. Потпрограма 42 – Установи за институционална социјална заштита. Во Буџетот на Република Македонија за 2016 година на оваа потпрограма се планирани 226.236.00 денари средства од основен буџет, средства од основен буџет (приходи) во износ од 19.400.00 денари, средства од самофинансирачки активности во износ од 50.350.00 денари и средства од донации во износ од 2.650.00 денари.

4. Потпрограма 44 – Програма за условени парични трансфери. Во Буџетот на Република Македонија за 2016 година на оваа потпрограма се планирани средства од заем од Светска банка во износ од 180.000.00 денари и средства од основен буџет (приходи) во износ од 530.00 денари.

5. Потпрограма 4А – Изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица. Во Буџетот на Република Македонија за 2016 година на оваа потпрограма се планирани 17.500.00 денари.

6. Потпрограма 50 – надоместоци за социјална заштита. Во Буџетот на Република Македонија за 2016 година на оваа потпрограма се планирани 3.940.000.00 денари за социјални надоместоци на ставка 471, 104.240.00 денари трансфери до Фондот за здравствено осигурување на ставка 433 и 84.400.00 денари за енергетска сиромаштија на ставка 464.

а) На ставката 471-Социјални надоместоци во износ од 3.940.000.00 денари, ќе бидат распоредени за:

Постојана парична помош - се исплаќа на лицата кои се неспособни за работа и материјано необезбедени, кои не можат да остварат средства за егзистенција согласно со други прописи. Во 2016 година се очекува бројот на овие корисници да изнесува 5.800 корисници, при што висината на ова право ќе се зголеми за 5% отпочнувајќи со исплатата на ова право во месец јули 2016 година. За исплатата на постојаната парична помош ќе бидат реализирани 357.000.00 денари;

Социјална парична помош - се исплаќа на домаќинства чии членови се способни за работа, но се материјално необезбедени. Во 2016 година се очекува да бидат опфатени околу 32.000 домаќинства, при што висината на ова право ќе се зголеми за 5% отпочнувајќи со исплатата на ова право во месец јули 2016 година. За исплатата на социјалната парична помош ќе бидат реализирани 1.210.000.00 денари.

Паричен надоместок за помош и нега од друго лице - се исплаќа на лица над 26 годишна возраст, кои не можат да ги вршат основните животни потреби без помош од друго лице (лица со умерени, тешки и длабоки пречки во менталниот развој, лица со потешка и најтешка телесна попреченост, потполно слепи лица, како и лица со трајни промени во здравствената состојба). Во 2016 година се очекува правото да го стекнат просечно околу 26.500 корисници. Потребните средства за задоволување на правото ќе изнесуваат 1.585.000.00 денари.

Право на надоместок на плата за скратено работно време поради нега на дете со телесни или ментални пречки во развојот - ова право кое е утврдено со Законот за социјалната заштита и со Законот за работните односи, го остварува еден од родителите на хендикепирано дете, доколку родителите се во работен однос. За оваа намена во 2016 година се предвидени 4.700.00 денари.

Еднократна парична помош и помош во натура - ова право можат да го остварат лица или семејства коишто се нашле во положба на социјален ризик заради претрпена природна непогода, епидемија, смрт, подолго лекување или друга социјална загрозеност, како и дете или младинец без родители или родителска грижа по напуштање на установата или згрижувачкото семејство. За оваа намена во 2016 година се предвидени 26.000.00 денари.

Право на домување - право на паричен надоместок за домување согласно со Законот за социјалната заштита има лице без родители и родителска грижа до 18 годишна возраст, односно по престанување на старателството најмогу до 26 годишна возраст. Паричен надоместок за домување се обезбедува и за лицата со признат статус на бегалец, согласно со одредбите од Законот за азил и привремена заштита, се до периодот на преземање на оваа одговорност од страна на локалната самоуправа. За оваа намена во Буџетот на Република Македонија за 2016 година се предвидени 1.600.00 денари.

Парична помош на лице кое до 18 години возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа - со правото можат да се стекнат лицата со стекнат статус на дете без родители и родителска грижа, доколку по полнолетството се без средства за егзистенција, односно се на редовно школување, до навршување на 26 годишна возраст. Во рамките на ова право, се обезбедува и дополнителна помош за лицата кои се запишани по прв пат на студиска година од прв, втор и трет циклус.

лус - докторски студии, како редовни или вонредни студенти на јавните високообразовни установи. Во 2016 година, вкупниот број на овие корисници се предвидува да изнесува околу 180 лица. За оваа намена во Буџетот на Република Македонија за 2016 година се предвидени 47.000.00 денари.

Правото на додаток за слепило се обезбедува за потполно слепо лице над 26 годишна возраст, а правото на додаток за мобилност се обезбедува на лице над 26 годишна возраст со 100 % телесен инвалидитет или лице со квадриплегија, лице со умерени, тешки и длабоки пречки во менталниот развој и коешто без помош на инвалидска количка не може да ги задоволи основните животни потреби, утврдени од стручен орган и со решение на Центарот за социјална работа. Додаток за глувост се обезбедува за тотално глуво лице со навршени 26 години, коешто има потполно згасната слушна перцепција и истото не може да ги задоволи своите животни потреби без толкувач на знаковен јазик. За оваа намена во Буџетот на Република Македонија за 2016 година се предвидени 634.120.00 денари.

Право на надоместок за трошоци за сместување и надоместок за згрижување на сместеното лице во згрижувачко семејство - ќе се исплатува на семејствата кои во семејството ќе згрижат лице, корисник на социјална заштита. Ова право во 2016 година се предвидува да го остварат околу 180 семејства кои ќе згрижат околу 290 лица, за што се предвидени 42.000.00 денари;

Сместување во ученички домови или други установи на деца без родители и родителска грижа до оспособувањето за самостоен живот и работа, а најдоцна до завршувањето на средното образование, ако не постојат можности згрижувањето и воспитанието да се обезбеди на друг начин; дете со воспитно-социјални проблеми (занемарено, злоставувано и социјално необезбедено дете) и дете со нарушено поведење, а за кои центарот ќе оцени дека установата може да обезбеди чување, воспитување, образование и нормален развој на детето. За оваа намена во Буџетот на Република Македонија за 2016 година се планирани 1.600.00 денари.

Партиципација за здравствена услуга во специјалистичко консултативна и болничка здравствена заштита согласно Законот за здравственото осигурување за корисници децата со посебни потреби, корисници на постојана парична помош, лицата сместени во установи за социјална заштита и во друго семејство, кои остваруваат право на здравствена заштита според прописите за социјална заштита. За оваа намена во Буџетот на Република Македонија за 2016 година се планирани 10.000.00 денари.

Парична помош за згрижувач за лица кои по престанокот на згрижување лица во своето семејство, не се вработени и не оствариле право на пензија. За оваа намена во Буџетот на Република Македонија за 2016 година се планирани 1.000.00 денари.

б) На ставката 433-Трансфери до Фондот за здравствено осигурување на Македонија во износ од 104.240.00 денари, ќе бидат распоредени за остварување право на здравствена заштита на корисниците на социјална заштита на следниве права: постојана парична помош, сместување во згрижувачко семејство, паричен надоместок за помош и нега од друго лице, сместување во установи за социјална заштита, парична помош на лице кое до 18 годишна возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа, лице-жртва на семејно насилство за кое се презема мерка на заштита согласно со Законот за семејството и лице опфатено со организирано самостојно живеење со поддршка.

в) На ставката 464 – разни трансфери, дел од средствата во износ од 84.400.00 денари се наменети за Програма за субвенционирање на електрична енергија.

7. Потпрограма 51 – надоместоци за цивилни инвалиди од војната. Во Буџетот на Република Македонија за 2016 година на оваа потпрограма се планирани 78.700.00 денари.

8. Потпрограма 54 – надоместоци за заштита на бегалци и азиланти. Во Буџетот на Република Македонија за 2016 година на оваа потпрограма се планирани 24.100.00 денари. Средствата на оваа потпрограма се наменети за: исплата на права за лицата со признат статус на бегалец, лицата под супсидијарна заштита и баратели на азил, надоместок на правата за внатрешно раселените лица и лица вратени по основа на договорите за реадмисија.

Распределбата на финансиските средства наменети за социјална заштита е направена во согласност со обезбедените средства во Буџетот на Република Македонија за 2016 година, со напомена дека во 2016 година ќе се измират и неизмирените обврски по основа на правата од 2015 година.“

II. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6362/1
17 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

3608.

Врз основа на член 18-в став (3) и член 18-и став (2) од Законот за вештачење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/10, 12/14, 43/14, 104/15, 148/15 и 192/15), министерот за правда, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА БОДИРАЊЕ НА ПРВИОТ И ВТОРИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ЗА ВЕШТАЦИ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ ЗА ВЕШТАЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат начинот на бодирање на првиот и вториот дел од испитот за вештаци и формата и содржината на уверението за положен испит за вештаци (во натамошниот текст: испитот).

Член 2

(1) Првиот дел од испитот содржи по 50 прашања со пет опции за заокружување од секоја соодветна област и се полага електронски во траење од 120 минути. Точниот одговор на прашањата се бодува со 1 поен, сличните одговори со точниот одговор се бодуваат со 0 поени, неточниот одговор во мал обем се бодува со 0 поени, а неточниот одговор во голем обем со - 0,5 поени.

(2) Кандидатот го положил предметот ако освоил најмалку 35 поени.

(3) Ако кандидатот го положи првиот дел од испитот му се овозможува полагање на вториот дел од испитот кој се состои од проучување на еден практичен пример во вид на електронски практичен пример во траење од 120 минути. Практичниот пример содржи шест прашања, при што секое од прашањата има десет можни опции на одговор. Точниот одговор се бодува со 5 поени, додека сличните одговори со точниот одговор и различните одговори се бодуваат со 0 поени. Максималниот број на освоени поени за практичниот пример изнесува 30 поени.

(4) Кандидатот го положил вториот дел од испитот ако освоил 25 или повеќе поени по решавањето на практичниот пример.

(5) Кандидатите за полагање го пријавуваат првиот и вториот дел од испитот за вештаци со пријава која се поднесува до Министерството за правда кон која се приложуваат доказите утврдени во членот 9 став (1) од Законот за вештачење во периодот од први до петнаесет

сетти во месецот кој претходи на месецот во кој се одржува испитот (јули, август, септември и ноември), а испитот се полага во августовска, септемвриска, октомвриска и декемвриска испитна сесија во време и место определено за полагање на испитот.

(6) По спроведениот испит претставниците од член 18 став (5) од Законот за вештачење, составуваат и потпишуваат записник за секој кандидат поодделно, во кој се внесуваат: датумот и местото на полагање, личните податоци на кандидатот и освоените поени од двата дела на испитот.

Член 3

(1) На кандидатот кој го положил испитот му се издава уверение за положен испит за вештаци на образец кој се печати на хартија во жолта боја со формат А4.

(2) Уверението од став (1) на овој член содржи: натпис „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Министерство за правда, Скопје“; број и датум на издавање на уверението; натпис „УВЕРЕНИЕ за положен испит за вештаци“; име, татково име и презиме на кандидатот, година и место на раѓање; назив на универзитетот на кој кандидатот дипломирал; датум на дипломирањето; датум кога е положен испитот; вкупен број на поени од првиот и вториот дел на испитот, важност на траење на уверението, име и презиме и потпис на министерот за правда и место за печат.

(3) Образецот на уверението за положен испит за вештаци е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат Правилникот за начинот на полагање на стручен испит за вештак („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/11) и Правилникот за формата, содржината и образецот на уверението за положен стручен испит за вештак („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/11).

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-2229/2

18 август 2016 година
Скопје

Министер,
м-р Валдет Цафери, с.р.

Прилог

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

Врз основа на член 18-и став (1) од Законот за вештачење, министерот за правда издава:

У В Е Р Е Н И Е ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ ЗА ВЕШТАЦИ

На _____ роден-а на _____ година во _____ (место)
(име, татково име и презиме) (датум на раѓање)

дипломирал-а на _____ во _____ на
(назив на универзитетот на кој дипломирал)

ден _____ година и го положи испитот за вештаци на ден _____ година со
(датум кога положил)

вкупно _____ поени.

Уверението има важност во траење од пет години од денот на неговото издавање.

Министер за правда,

М.П.

Број _____

Датум _____

3609.

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за вештачење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/10, 12/14, 43/14, 104/15, 148/15 и 192/15), министерот за правда, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ВО ОДНОС НА ПРОСТОР-
НИТЕ УСЛОВИ И МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКАТА
И ИНФОРМАТИЧКАТА ОПРЕМА НА ПРОСТО-
РИИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА
ВЕШТАЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на стручен испит за вештаци (во натамошниот текст: испитот).

Член 2

Полагањето на испитот се спроведува во две простории од кои секоја одделно треба да бидат опремена со:

- најмалку 36 работни бироа од кои 30 за станиците за тестирање, пет за членовите на комисијата за полагање и една за серверот;
- најмалку 36 столчиња;
- дисплеј за објавување на резултати со димензии од најмалку 2x2 метри;
- најмалку 30 персонални компјутери чиј монитор е најмалку 19“;
- еден централен сервер со монитор за надгледување на процесот на тестирање и за локално снимање на процесот на тестирање;
- локална комуникациска мрежа;
- мрежен преклопник и
- мрежна камера за снимање на полагањето.

Член 3

Просториите за полагање на испитот имаат интернет конекција од најмалку 10мб/с, наменета само за електронското полагање на испитот и пристап до апликацијата на Министерството за правда за спроведување на електронското полагање на испитот.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-2230/4
18 август 2016 година
Скопје

Министер за правда,
м-р **Валдет Цафери**, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3610.

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-71 од 27.7.2016 година на седницата одржана на ден 17.8.2016 година го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР

1. Се обновува дозволата за работење на брокер на лицето Емилија Брљамова од Скопје издадена со Решение бр.07-1938/4 од 5.10.2006 година од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

2. Дозволата за работење на брокер на лицето Емилија Брљамова се обновува за период од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.

3. Дозволата за работење на брокер на лицето Емилија Брљамова престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП 1 Број 08-71
17 август 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

3611.

Врз основа на член 9, член 16 и член 19 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016 година), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по Барањето на Стопанска банка АД Битола за давање одобрение за измени на Проспектот за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност (корпоративна обврзница) по пат на јавна понуда, на седницата одржана на ден 17.8.2016 година донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗМЕНИ НА ПРОСПЕКТОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ДОЛЖНИЧКИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ЈАВНА ПОНУДА – ПРВА ЕМИСИЈА НА ОБВРЗНИЦИ**

1. На Стопанска банка АД Битола се дава одобрение за измени во точка 10.3.5. и во точка 18.2.4. на Проспектот за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност (корпоративна обврзница) по пат на јавна понуда, објавен на ден 18.07.2016 година врз основа на Решението УП 1 Број 10-60 од 08.07.2016 година на Комисијата за хартии од вредност за давање одобрение за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност по пат на јавна понуда – прва емисија на обврзници.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ја извести јавноста за измените на Проспектот за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност (корпоративна обврзница) по пат на јавна понуда на македонски јазик и неговото кирилско писмо во еден од дневните весници

што излегуваат на територијата на Република Македонија, како и да ги објави измените на Проспектот на веб страницата на Македонска берза АД Скопје, во рок од три работни дена од денот на приемот на ова Решение.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да отпочне со постапката на запишување и уплата на хартиите од вредност по истекот на 14 календарски дена од објавувањето на измените на Проспектот за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност (корпоративна обврзница) по пат на јавна понуда.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.

5. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП 1 Број 10-60
17 август 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Ангела Атанасова
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 30000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

